

20170881521

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015, 192/2015 и 231/2015) Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“ на седницата одржана на 11 јули 2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА

Член 1

Во Правилникот за почетна обука („Службен весник на РМ“ бр. 19 од 16.02.2017 година) во член 19 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „На интернет страницата на Академијата јавно се објавува база на прашања и практични студии за подготовка на тестот најдоцна 60 дена пред денот на одржувањето на тестот“. Ставовите 3,4,5,6,7,8,9 и 10 од членот 19 стануваат став 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

Член 2

Во член 19 ставот 7 се менува и гласи: „Полагањето на тестот трае 360 минути“.

Член 3

Во член 22 ставовите 3, 4, 5 и 6 се менуваат и гласат:

(3) „За секое прашање се понудени три одговори, од кои еден е точен, а два се неточни.“

(4) „Точниот одговор на секое прашање се бодува со 0,10 бодови, а одговорите што не се точни се бодуваат со 0 бодови. Неодговарањето на секое прашање се бодува со 0 бодови.“

(5) „Секој практичен случај за решавање содржи по три прашања, а за секое прашање понудени се по три одговори, од кои еден е точен, а два се неточни.“

(6) „Точниот одговор на секое прашање од став 5 од овој член се бодува со 0,10 бодови, а одговорите што не се точни се бодуваат со 0 бодови. Неодговарањето на секое прашање се бодува со 0 бодови.“

Член 4

Во член 23 ставот 3 се менува и гласи: „За секој одделен предмет/ целина, во текот на теоретската настава на слушателите им се задава по една писмена работа што се оценува со оценка од 1 до 5, при што оценката 1 одговара на 0 бодови, оценката 2 одговара на 0,08 бодови, оценката 3 одговара на 0,12 бодови, оценката 4 одговара на 0,16 бодови и оценката 5 одговара на 0,20 бодови.“

Член 5

Во член 24 ставот 3 се менува и гласи: „За секој одделен предмет/ целина, во текот на теоретската настава на слушателите им се задава по една домашна работа што се оценува со оценка од 1 до 5, при што оценката 1 одговара на 0 бодови, оценката 2 одговара на 0,08 бодови, оценката 3 одговара на 0,12 бодови, оценката 4 одговара на 0,16 бодови и оценката 5 одговара на 0,20 бодови.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Овој правилник се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Академијата.

Бр. 02-277/7
13 јули 2017 година
Скопје

Академија за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“
Заменик претседател на Управен одбор,
Јелица Крстевска, с.р.